

Досие на годишен план

За период 2021 - Верзија 1

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: **СОУ Јане Сандански - Струмица**

I.1.2) Адреса: **Моша Пијаде, 2**

I.1.3) Град и поштенски код: **Струмица 2400**

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: **Невенка Стојанова**, адреса на е-пошта: **janesandanski.sr@gmail.com** телефон/факс: **323-151/**

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – Член 9 став 1 алинеја б) од Законот - Образование

ДЕЛ II: Планирани набавки во годишниот план

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на стоки

Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Проценета вредност	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
Набавка на ситен инвентар и алат за тишлерска работилница	31000000-6	Стоки	Набавки од мала вредност	130.000,00 ден.	Ноември		
Набавка на канцелариски материјали	30000000-9	Стоки	Набавки од мала вредност	100.000,00 ден.	Декември		
Набавка на средства за хигиена	24000000-4	Стоки	Набавки од мала вредност	80.000,00 ден.	Декември		

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на услуги

Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Проценета вредност	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
Одржување на компјутери	30000000-9	Услуги	Набавки од мала вредност	420.000,00 ден.	Јуни		
Набавка на електрична енергија	31000000-6	Услуги	Поедноставена отворена постапка	826.000,00 ден.	Јуни		
Белење на простории во училиштето	90000000-7	Услуги	Набавки од мала вредност	400.000,00 ден.	Јуни		
Годишно одржување на фотокопир апарати и тонери	30000000-9	Услуги	Набавки од мала вредност	400.000,00 ден.	Јули		

Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Проценета вредност	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
Физичко обезбедување	66000000-0	Услуги	Набавки од мала вредност	676.000,00 ден.	Август		
Книговодствени услуги	79000000-4	Услуги	Набавки од мала вредност	150.000,00 ден.	Септември		
Ангажирање Агенција за привремени вработувања	66000000-0	Услуги	Поедноставена отворена постапка	1.680.000,00 ден.	Септември		
Систематски прегледи на вработени	85000000-9	Услуги	Набавки од мала вредност	96.000,00 ден.	Септември		

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на работи

Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Проценета вредност	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
Не се пронајдени соодветни записи							

Датум на првична објава на ЕСЈН **28.01.2021**

Датум на објава на верзија **28.01.2021 11:00**